

# Службен гласник

## на Општина Валандово

Број 10

02 септември 2019 година, понеделник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

- 1. Решение** за објавување на Одлуката за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово 2
- 2. Одлука** за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово 2
- 3. Решение** за објавување на Одлуката за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци ..... 2
- 4. Одлука** за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци ..... 3
- 5. Решение** за објавување на Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година ..... 3
- 6. Одлука** за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година ..... 4
- 7. Решение** за објавување на Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година ..... 4
- 8. Одлука** за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година.... 4

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 30.08.2019 година.

Бр.09-897/2  
02.09.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002 год.) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на вонредната седница одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

### ОДЛУКА

за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука се уредува давањето на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, како и други прашања во врска со функционирањето на објектот (во понатамошниот текст „Детска градинка“ с.Брајковци)

#### Член 2

Објектот „Детска градинка“ с.Брајковци, во с.Брајковци е изграден и опремен со средства од Министерството за труд и социјална политика, а хортикултурното уредување и ограднување на дворното место и инфраструктурното приклучување на објектот на електрична енергија, на водоводна мрежа и на канализациона мрежа е извршено со средства на Општина Валандово.

#### Член 3

Објектот „Детска градинка“ с.Брајковци во с.Брајковци, Општина Валандово, ќе го користи, одржува и управува Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово.

Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово е должна при користењето, одржувањето и управувањето со објектот да постапува согласно законските прописи.

За предавањето на објектот и опремата во истиот на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, ќе се состави записник.

#### Член 4

Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, не може објектот да го дава под закуп и на користење на друго физичко или правно лице и да го става под хипотека.

#### Член 5

Директорот на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, се обврзува да ги преземе сите потребни активности согласно законските прописи со цел отпочнување со работа на објектот

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-110/2 Совет на Општина Валандово  
30.08.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната

седница, одржана на ден 30.08.2019 година.

Бр.09-897/3  
02.09.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.05/2002), член 15 став 1 точка 7 и член 21 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Валандово, а во врска со член 102-а став 3 од Законот за заштита на децата („Службен Весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19), Советот на Општина Валандово на вонредната седница одржана на ден 30.08.2019 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци**

#### **Член 1**

Одлуката се донесува за отпочнување со работа и за вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци, лоциран во населено место с.Брајковци без уличен систем бр.1А, Општина Валандово, во состав на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово

#### **Член 2**

Во објектот ќе се спроведува програма за рано учење и развој.

Според времетраењето, програмата ќе се остварува во целодневен престој на децата.

Згрижувањето и воспитанието на децата ќе се реализира во 2 (две) групи од 2 до 6 годишна возраст, односно до вклучување во основно образование, за 50 деца.

#### **Член 3**

Назив на објектот е „Детска градинка“ во с.Брајковци и се наоѓа во населеното место с.Брајковци, Општина Валандово.

#### **Член 4**

Дејноста на детската градинка е: Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно - образовни, спортско - рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование.

#### **Член 5**

За реализација на програмата за рано учење и развој ќе се обезбеди кадар согласно Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на РМ бр. 28/14, 40/14, 136/14 и 71/15, 170/16 и 151/18“).

#### **Член 6**

Средствата за непречено и нормално функционирање, односно за вршење на дејноста на објектот ќе се обезбедат од Буџетот на Република Северна Македонија преку блок дотации, од Буџетот на Општина Валандово, од надоместокот на корисниците на услугата, донации и други извори на финансирање согласно закон.

#### **Член 7**

Средства за основање и почеток со работа на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово за новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци, ќе ги обезбеди основачот.

#### **Член 8**

Општина Валандово како основач на ЈОУДГ „Калинка“ ќе ги преземе сите потребни активности утврдени во законските и подзаконските акти, со цел добивање на решение од Министерството за труд и социјална политика за отпочнување со работа на објектот.

#### **Член 9**

Директорот на ЈОУДГ „Калинка“ Општина Валандово се обврзува да ги преземе сите потребни активности, согласно законските и подзаконските акти, со цел усогласување на актите на градинката, поради отпочнување со работа на новиот објект.

#### **Член 10**

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-110/3 Совет на Општина Валандово  
30.08.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 30.08.2019 година.

Бр.09-897/4 Градоначалник  
02.09.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 49 став 8 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

#### **О Д Л У К А**

**за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година**

##### **Член 1**

**СЕ ДОНЕСУВА** Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година, доставена од Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово.

##### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-110/4 Совет на Општина Валандово  
30.08.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### **Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 30.08.2019 година.

Бр.09-897/5  
02.09.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 49 став 8 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 161/19), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

#### **О Д Л У К А**

**за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година**

##### **Член 1**

**СЕ ДОНЕСУВА** Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година, доставена од Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово.

##### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-110/5 Совет на Општина Валандово  
30.08.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

